

Врз основа на член 76-а, став 1 и 2, алинеја 5, член 76-ѓ, член 77-а, став 1, 2 и 5, член 77-б, член 77-в став 1, член 77-г, член 77-д, член 77-ѓод Законот за култура („Службен весник на РМ“ бр. 66/03, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 143/19 и 14/20), член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.167/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на Пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на РМ“бр.34/15), Согласно од Министерство за финансии бр. 18-1783/2 од 18.05.2022 година, Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола објавува

### **ЈАВЕН ОГЛАС БР. 02/2022**

#### **за вработување на неопределено работно време 2 (две) лица даватели на услуги во културата**

Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола објавува јавен оглас за вработување на 2 (две) лица, даватели на услуги во културата на следните позиции:

1. КУЛ 03 04Д03 002 – Стручен работник за икони, штафелајно сликарство и дрвена пластика.....(1) еден извршител;
2. КУЛ 03 04 Д03 003 – Стручен работник за заштита на уметничко наследство од византискиот и поствизантискиот период (IX–XVIII век).....(1) еден извршител.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

#### **Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

#### **Посебни услови за работно место реден број 1:**

- Историја на уметност, ликовна уметност (најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен);
- До една година работно искуство.

#### **Распоред на работно време:**

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Паричен нето износ на плата:

34.968,00 денари

• **Посебни услови за работно место реден број 2:**

- Историја на уметност, ликовна уметност (најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен);
- До една година работно искуство.

Распоред на работно време:

- Работни денови: понеделник – петок
- Работни часови неделно: 40 часа
- Работно време: прва смена од 08:00 до 16:00 часот

Паричен нето износ на плата:

34.968,00 денари

**НАПОМЕНА:** Предвидените вработувања за работните места согласно годишниот план на институцијата за 2022 година се: Македонец/ка.

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола или на web – страната на институцијата [www.muzejbitola.mk](http://www.muzejbitola.mk).

Кандидатите кон пријавата треба да приложат во **оригинал или заверени на нотар:**

- Уверение за државјанство;
- Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место;
- Потврда дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- Доказ за завршено образование;
- Доказ за работно искуство.

**Јавниот оглас трае 15 дена од денот на неговото објавување во дневниот печат.**

Постапката за селекција за вработување се состои од: административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и интервју.

Кандидатите кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервју.

**Ненавремени и некомплетни пријави и документи нема да се разгледуваат.**

Пријавата со комплетните документи кандидатите можат да ја достават директно во архивата на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола, заклучно со последниот ден до 15:30 часот или по пошта во затворен плик со назнака „за оглас“ на адреса **Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола, ул. Климент Охридски 18, 7000 Битола, Република Северна Македонија.**